



БИЛТЕН

НА

**ИНСТИТУТОТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТНА
СРЕДИНА, ГРАДЕЖНИШТВО И ЕНЕРГЕТИКА – ИЕГЕ**

Број 4

Скопје, 10 август 2016 година

Содржина на БИЛТЕН број 4 од 10 Август 2016 година

1. Реферат за избор на соработник-истражувач во научно подрачје Градежништво и водостопанство при Институтот за истражување во животна средина, градежништво и енергетика – ИЕГЕ

2. Реферат за избор на помлад соработник-истражувач во научно подрачје Економски науки при Институтот за истражување во животна средина, градежништво и енергетика – ИЕГЕ

РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК-ИСТРАЖУВАЧ ВО НАУЧНО ПОДРАЧЈЕ ГРАДЕЖНИШТВО И ВОДОСТОПАНСТВО, НАУЧНА ОБЛАСТ ГЕОТЕХНИКА ПРИ ИНСТИТУТОТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, ГРАДЕЖНИШТВО И ЕНЕРГЕТИКА

Врз основа на конкурсот на Институтот за истражување во животната средина, градежништво и енергетика објавен во весниците „Дневник“ на 06.07.2016 и „Коџа Диторе“ на 07.07.2016, за избор на соработник-истражувач во научно подрачје Градежништво и водостопанство, научна област Геотехника и врз основа на Одлуката од десетата седница на Научниот совет, донесена на 26.07.2016 година, формирана е Рецензентска комисија во состав: проф. д-р Јосиф Јосифовски – претседател на комисијата, проф. д-р Елена Думова-Јовановска – член, и доц. д-р Златко Илијовски – член.

Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената документација го поднесуваме следниов:

ИЗВЕШТАЈ

На објавениот конкурс за избор на соработник-истражувач во научно подрачје Градежништво и водостопанство, научна област Геотехника, во предвидениот рок се пријавија двајца кандидати: м-р Бојан Јаневски и Сашка Велковска.

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА М-Р БОЈАН ЈАНЕВСКИ

Кандидатот м-р Бојан Јаневски е роден на 29.06.1983 година, во Скопје. Средно образование завршил во Скопје. Со високо образование се стекнал на студиите за геотехника при Градежниот факултет во Скопје, на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Дипломирал во Април 2013 година, со успех 9,02.

Во учебната 2013/14 се запишал на магистерски студии на насоката за геотехника, при Градежниот факултет - Скопје, УКИМ, Скопје, РМ. Студиите ги завршил во 2015 година, со просечен успех 9,75. На 28.09.2015 година го одбрал магистерскиот труд. Во

Октомври 2015 година се запишал на Докторски студии (тековно) на насока по геотехника, при Градежниот факултет - Скопје, УКИМ, Скопје, РМ.

Од 2013 – 2016 година м-р Бојан Јаневски бил вработен како Инженер по геотехника во Градежниот Институт Македонија, од Јуни 2016 година е вработен како истражувач во Институтот за истражување во животна средина, градежништво и енергетика.

2. НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТОТ

-Научноистражувачка дејност

Кандидатот е автор на повеќе научно-истражувачки трудови објавени во домашни и странски зборници и списанија. М-р Бојан Јанев ги има објавено следниве научни трудови:

- “Stability analysis of deep cut slopes in anisotropic rocks with low quality”, 12th International Symposium on Landslides, ISL2016: Experience, Theory and Practice, Napoli, Italy, June 2016
- “Comparison between excavatability classification systems in anisotropic rocks”, 4th International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Nicosia, North Cyprus, June 2016
- “Алтернативни системи за изведба на завршен слој кај депонии за цврст отпад”, IV-та меѓународна конференција на тема: Регионално управување со отпад, Охрид, Република Македонија, Мај 2015
- “Анализа на резултатите од геофизичките испитувања за брана Слупчанска” IV-ти симпозиум на Друштвото за Геотехника на Македонија, Струга, Република Македонија, Јуни 2014
- “Современи методи за изведба на подземни сообраќајници” IV-ти Регионален конгрес на студенти од геотехнолошките факултети – GEOREKS, Ниш, Република Србија, Јуни 2012

-Научно-истражувачки проекти

- “Интерациона анализа на однесување на слабо-носива темелна подлога, зајакната со геосинтезици”, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Градежен факултет-Скопје, Јануари 2016

3. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА САШКА ВЕЛКОВСКА

Кандидатот Сашка Велковска е родена на 09.08.1992 година, во Скопје. Со високо образование се стекнала на студиите за геотехника при Градежниот факултет во Скопје, на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Дипломирала во Октомври 2014 година, со успех 7,88.

Во учебната 2015 година се запишала на магистерски студии (тековно) на насоката за геотехника, при Градежниот факултет - Скопје, УКИМ, Скопје, РМ. Од 09.06.2014 година Сашка Велковска е вработена како Проектант – Изработка на геомеханички елаборати во Геинг Кребс унд Киефер.

Други остварувања на кандидатот:

- Учество на VIII конгрес за студентите од геотехнолошките факултети, 03-06 Јули 2014, Охрид, Република Македонија
- Присуство на годишно собрание на друштво за геотехника на Македонија, 27.11.2015

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на кандидатот, Рецензентската комисија констатираше дека Сашка Велковска не ги исполнува условите да биде избрана во звањето соработник-истражувач.

Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-образовната, научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од поширок интерес на м-р Бојан Јаневски.

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека м-р Бојан Јаневски поседува научни и стручни квалитети и според Законот за наука и Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на „Институт за истражување во животна средина, градежништво и енергетика“ во Скопје, ги исполнува сите услови да биде избран во звањето избор на соработник

истражувач во научно подрачје градежништво и водостопанство, научна област геотехника.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

1. Проф. д-р Јосиф Јосифовски с.р
2. Проф. д-р Елена Думова-Јовановска с.р
3. Доц. д-р Златко Илијовски с.р

РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА ПОМЛАД СОРАБОТНИК-ИСТРАЖУВАЧ ВО НАУЧНО ПОДРАЧЈЕ ЕКОНОМСКИ НАУКИ ПРИ ИНСТИТУТОТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТНА СРЕДИНА, ГРАДЕЖНИШТВО И ЕНЕРГЕТИКА – ИЕГЕ

Научно-истражувачкиот совет на Институтот за истражување во животна средина, градежништво и енергетика – ИЕГЕ, на 10-тата седницата одржана на 26.07.2016 година, во врска со Конкурсот објавен во дневниот весник „Дневник“ на 06.07.2016 и „Koha Ditore“ на 07.07.2016, формира Рецензентска комисија за избор на помлад соработник-истражувач во научно подрачје Економски науки во состав: проф. д-р Снежана Костадиноска-Милошеска, претседател, проф. д-р Ангелина Танева-Вешоска, член и проф. д-р Билјана Пулеска, член.

На распишаниот конкурс за избор на помлад соработник-истражувач во научно подрачје Економски науки се пријавија 4 кандидати: м-р Кристина Антиќ, м-р Дранговска Татјана, м-р Викторија Илиева и м-р Јорданка Кекеновска.

По разгледување на поднесените документи, Рецензентската комисија на Научно-истражувачкиот Совет на Институтот за истражување во животна средина, градежништво и енергетика – ИЕГЕ му го поднесе следниов:

ИЗВЕШТАЈ

1. Биографски податоци

Кандидатот м-р Кристина Антиќ е родена на 10.02.1986 година во Крушевац, Р. Србија. Основно и средно училиште завршила во Скопје со континуиран одличен успех. На Економскиот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје се

запишала во 2004 година. Дипломирала со просек 8.5 во 2008 година и се стекнала со назив дипломиран економист.

Таа има успешно завршено две последипломски студии. На првите последипломски студии на Економскиот факултет при ФОН Универзитет во Скопје, се запишала во 2009 година. Сите предвидени испити ги положила со успех и ги завршила последипломските студии со просек 8 и на 22.05.2012 година година успешно го одбрала магистерскиот труд со наслов Ефективни маркетинг стратегии клуч за корпоративен успех – поднаслов Герила Маркетинг стратегија на иднината под менторство на проф. д-р Мирко Трипуноски и се здобила со звање **магистер по економија**. После завршување на последипломските студии во Скопје во 2013 година се запишала на последипломски студии за стратегиски маркетинг при Универзитетот “Sheffield” во Солун, Грција каде се стекнала со назив **магистер по стратегиски маркетинг**.

Во текот на својот професионален ангажман м-р Кристина Антиќ имала низа раководни работни позиции, меѓу кои маркетинг менаџер во Овластениот дилер за Пежо - Копманија Скендеровски, менаџер на Давор Диор ДООЕЛ, директор за односи со јавноста на Елемент ПР и корпоративни комуникации, маркетинг менаџер во “San Petroleum Official Distributor of GULF Oil International.”

Од јануари 2015 година м-р Кристина Антиќ работи како истражувач во областа на економските науки и маркетинг менаџер при Институтот за истражување во животна средина, градежништво и енергетика – ИЕГЕ.

Кандидатот м-р Кристина Антиќ континуирано го надградува своето образование во областа на економските науки на бројни семинари, тренинзи и симпозиуми. Се има здобиено со следните сертификати:

- Сертификат за Менаџирање на настани (Event management),
- Сертификат за мерење на ПР во ПР академија Лондон Велика Британија,
- Сертификат МОТИВА за бизнис работење,
- Сертификат за стратегиски маркетинг на Универзитетот “Sheffield”,
- Сертификат за учество на обука за менаџери и лидери,

- Сертификат за учество на обука за деловна комуникација,
- Сертификат за учество на обука за бизнис етика,
- Сертификат за учество на обука поврзана со организациски цели,
- Сертификат за учество на обука поврзана со влијанието на организациски стрес врз вработените,
- Сертификат за учество на обука за иновациски менаџмент,
- Сертификат за Развој на наставна програма за професионални курсеви,
- Сертификат за Методи и пристапи во образование на возрасни.

М-р Антиќ учествува во проектот Курсеви за професионален развој за менаџмент во инженерството и лидерски вештини. Проектот е финансиран од ЕУ програмата Еразмус + за градење Стратешки партнерства во областа на образование на возрасни. Таа е Директор на Менаџерската школа за инженери, која е развиена во рамки на проектот и започнува од септември 2016 година.

- Научно-истражувачки активности и објавени трудови

Кандидатот м-р Кристина Антиќ активно учествува во три научно-истражувачки проекти:

Наслов	Институција	Научна област	Опис
Поврат на инвестиција од вложување во наука и човечки капитал	-ИЕГЕ -ГИМ	Економски науки, Организациски науки	Предмет на ова истражување е повратот на инвестиции во наука и човечки капитал во Градежниот Институт Макеоднија – ГИМ. Од посебен интерес е и улогата на знаењето и човечкиот капитал како фактори за раст и обезбедување на долгорочен одржлив економски развој на ГИМ. Заклучоците и препораките од овие анализи, како и мерните инструменти, ќе може да се применуваат и понатаму во други организации во насока на поттикнување на нивниот развој и успешно работење.

Одржлив развој во организациите балканските земји	-ИЕГЕ -Економски факултет, УКИМ	Организациски науки, Економски науки, Наука за одржливост	Предмет на ова истражување е сегашната состојба во водечките организации во балканските земји и нивната свесност за одржливост. Од посебен интерес се одржливите решенија и активности кои се преземаат во овие организации и нивното интегрирање во стратегијата на организацијата.
Лидерство за одржлив развој	-ИЕГЕ -Економски факултет, УКИМ	Организациски науки, Наука за одржливост	Основна цел на овој научно-истражувачки проект е да се направи анализа на стилот на лидерство во македонските организации и нивната свесност за одржливоста, преземените одржливи решенија и активности. Исто така, ќе се анализира поврзаноста на одржливиот развој и процесот на донесување одлуки во градење на одржливи бизнис системи, алатки и инструменти кои се користат, како и проценка на ризиците, можностите и обврските на овие организаци во однос на одржливиот развој од економски, социјален и аспект на животната средина.

М-р Антиќ има учествувало на меѓународни конференции и објавува научно истражувачки и стручни трудови:

1. *Enhancing competitiveness through collaborative innovation partnership – a case study of Macedonian company*, A. Taneva-Veshoska, S. Trajkovska, K. Antik, REDETE, Graz, 2015
2. *Потребата од мултидисциплинарно знаење и вештини за професионален успех – Предизвиците на инженерите-менаџери во Република Македонија*, Пресинг, бр.30/7, 2016

Учествувала на следните научни конференции:

- International Scientific Conference REDETE - Researching Entrepreneurship and Economic Development, Graz, Austria, 22-24 October, 2015

- International Symposium “Evaluating the Sustainable Development Goals – New Challenges for Research Policy and Business”, Vienna, Austria, 29 October, 2015.

2. Биографски податоци

Кандидатот м-р Дранговска Татјана е родена на 05.05.1990 година во Битола, Р. Македонија. На Економскиот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје се запишала во 2008 година. Дипломирала со просек 9.31 во 2012 година и се стекнала со назив дипломиран економист.

На последипломски студии на Економскиот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, се запишала во 2012 година. Сите предвидени испити ги положила со успех и ги завршила последипломските студии со просек 9,83 и на 11.05.2016 година каде успешно го одбрала магистерскиот труд со наслов **“Детерминанти на иновациите и нивното влијание врз продуктивноста на деловните субјекти во Република Македонија”** и се здобила со звање магистер на економски науки во областа на Статистички методи за бизнис и економија.

Од Ноември 2012 година м-р Дранговска Татјана работи како помлад соработник во Државен завод за статистика.

Кандидатот м-р Дранговска Татјана ги има следните вештини и знаења поврзани со: работа на ИПА проекти од областа на животната средина (подготовка на технички, квартални и финални извештаи и извршување на активностите во рамките на проектот); работа на ИПА проекти од областа на иновации, истражување и развој и владини буџетски средства и трошоци за истражување и развој; вклученост во работна група за обезбедување на квалитет на статистики; учество на редовни меѓународни состаноци од областа на животната средина и иновациите; учество на меѓународни работилници и студиски посети од областа на животната средина; учество на други меѓународни и домашни конференции и обуки од областа на статистиката.

3. Биографски податоци

Кандидатот м-р Викторија Илиева е родена на 07.04.1990 година во Кочани, Р. Македонија. На Економскиот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје се запишала во 2008 година. Дипломирала со просек во 2012 година и се стекнала со назив дипломиран економист.

На последипломски студии на Економскиот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, се запишала во 2013 година. Сите предвидени испити ги положила со успех и ги завршила последипломските студии со просек 9,83 и каде успешно го одбрала магистерскиот труд со наслов **“Стратегиите на штедливост и агилност и нивната комбинација кај синџирот на снабдување”** и се здобила со звање магистер на економски науки во областа на МБА - менаџмент. После завршување на последипломските студии во 2014 година се запишала на Школата за докторски студии при УКИМ, Скопје, област на истражување: Претприемништво, Бихејвиористичка економија, Деловно одлучување, Организациско однесување.

Во периодот од 2011 до 2015 м-р Викторија Илиева работела како практикант во Центар за кариера УКИМ Скопје; практикант во оддел за оптимизација на индиректни процеси Фолксваген АГ; соработник во служба за маркетинг и комуникации Шпаркасе Банка; волонтер на Катедрата по менаџмент УКИМ.

Од Декември 2015 година м-р Викторија Илиева работи во Совет на странски инвеститори, во Стопанска комора на Македонија.

- Научно-истражувачки активности и објавени трудови

Објавени трудови:

- Ilieva, V. (2016): Effects of the Established Technological Industrial Development Zones within the Republic of Macedonia, International Students Conference: Youth Dialogue – Capacity Building through the Enhancement of International Customs Cooperation, 29 јуни – 1 јули 2016, Габала, Азарбејџан.

- Debarliev, S., Janeska-Iliev, A., Bozhinovska, T., Ilieva, V. (2015): Antecedents of Entrepreneurial Intention: Evidence from Republic of Macedonia, ВЕН – Business and Economic Horizons, 11 (3) pp. 143-161
- Дракулевски, Љ., Илиева, В. (2015): Прекумерна самодоверба во одлучувањето кај претприемачите, Годишник на Економскиот факултет – Скопје, Том 50 (2015) Скопје 2015 стр.125-137
- Дракулевски, Љ., Илиева, В. (2014): Стратегијата на штедливост во синџирот на снабдување, Годишник на Економскиот факултет – Скопје, Том 49 (2014) Скопје 2014, стр. 93-103

Кандидатот м-р Викторија Илиева учествувала на следните конференции во земјата и странство:

- Economy-Basis for Western Balkans Regional Cooperation, Септември 2014, Црна Гора
- International Business Days – Doing Business with Pleasure in the Netherlands, Rotterdam Business School, Холандија, 19-23.03.2012

4. Биографски податоци

Кандидатот м-р Јорданка Кекеновска е родена на 23.08.1977 година во Скопје, Р. Македонија. На Економскиот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје дипломирала со просек 9.39 во 2000 година и се стекнала со назив дипломиран економист.

На последипломски студии на Економскиот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, се запишала во 2011 година. Сите предвидени испити ги положила со успех и ги завршила последипломските студии со просек 10.00 и на 21.03.2012 година каде успешно го одбрала магистерскиот труд со наслов “**Органско**

земјоделско производство како услов за одржлив развој со приказ на случај на органска фарма за производство на житарки” под менторство на проф. д-р Наташа Данилоска и се здобила со звање магистер на економски науки.

М-р Јорданка Кекеновска во периодот од 2001-2003 работела во НЛБ Тутунска Банка – Банкарски комерцијалист; 2003-2007 НЛБ Тутунска Банка – Книговодствено административен референт контролор; 2007-2015 НЛБ Тутунска Банка Раководител на служба.

Од 2015 година м-р м-р Јорданка Кекеновска работи во Независно зружение за економски истражувачки активности “ЛИЦЕУМ” како Проект асистент.

М-р Кекеновска има учествувало на неколку работилници и се стекнала со следните сертификати:

- Успешно завршен курс по “People management” Clear view Adizes Southeast Europe;
- Успешно завршен курс по “Team decision making” Clear view Adizes Southeast Europe.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Врз основа на целокупната досегашна активност, кандидатот м-р Кристина Антиќ, во својот развоен професионален пат има понудено задоволителен број научни трудови, од областите на економските науки. Согледувајќи ја целокупната научно-истражувачка на кандидатот м-р Кристина Антиќ, Рецензентската комисија оценува дека таа ги исполнува сите услови и поседува квалитети да биде избрана во научно звање помлад соработник-истражувач. Заа таа цел, Рецензентската комисија има чест и задоволство да му предложи на Научниот Совет на Институтот за истражување во

животна средина, градежништво и енергетика – ИЕГЕ, да ја избере м-р Кристина Антиќ во звањето помлад соработник-истражувач во научно подрачје Економски науки.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

проф. д-р Снежана Костадиноска-Милошеска, претседател с.р.

доц. д-р Предраг Трпески, член с.р.

доц. д-р Ангелина Танева-Вешоска, член с.р